



ERP софтвер за финансиски институции

Infomatrix Finance е моќен информатички систем кој ги решава променливите регулаторни и пазарни предизвици во финансиската индустрија. Финансиските податоци во Infomatrix Finance се секогаш ажурни благодарение на дизајнот на системот.

Infomatrix Finance овозможува следење на финансиските процеси, обезбедувајќи ја вредноста на средствата и обврските во секое време.

Регулативата е фокус во дизајнот на Infomatrix Finance, системот овозможува да пресметката секогаш биде во предвид со цел не само да се изведе прецизно даночно известување - туку и управување на средства со цел на оптимизација.

Фокусот на информатичкиот систем да поддржува неколку различни регистри истовремено овозможува управување со средствата на клиенти. Аналитичките модули на системот обезбедуваат темелен и прецизен преглед на расположливите средства на клиентите како и најдобрите опции за нивното инвестирање. Оваа моќ на одлука е клучна во постигнување на профитабилност за финансиските институции.

Инфопроект д.о.о.

Бул. Митрополит Теодосие Гологанов 70/16
1000 Скопје

☎ (02) 3090-233

✉ info@infoproject.biz

http://www.infoproject.biz

ЕДБ: 4030994272730

Сметка: 300-000003820478 Комерцијална Банка

Останати продукти на Инфопроект

- Infomatrix Retail
- Infomatrix Pharmaceutical
- Infomatrix Real Estate
- Infomatrix Wholesales
- Infomatrix Foods

Решение

Infomatrix Finance со своите комплетни способности е идеално решение за финансиски институции. Фокусот на информатичкиот систем да поддржува неколку различни регистри истовремено овозможува управување со средствата на клиенти. Аналитичките модули на системот обездуваат темелен и прецизен преглед на расположливите средства на клиентите како и најдобрите опции за нивното инвестирање. Оваа моќ на одлука е клучна во постигнување на профитабилност за финансиските институции.

Аналитика

Infomatrix Finance содржи аналитички способности кои даваат се што е потребно за преглед и ревизија. Системот може да увезе туѓи податоци, да ги преработи и да ги спореди со евиденцијата. Дизајнот на системот како ERP му дава следбени способности за да доколку има грешка, може да ја лоцира точно каде се наоѓа во увезениот регистар.

Сметководство

Сметководствениот модул содржи целосна главна книга и модул за финансиски извештаи и биланси кои покриваат го стандардното известување како и широка палета на интерни извештаи. Непрекинатиот тек на информации е интегриран низ целиот систем, овозможувајќи достапност до прегледите со само еден клик.

Менаџмент

Менаџерската аналитика е направена полесна и поефикасна со Infomatrix Finance. Интегрираниот процес овозможува да менаџерите ги следат активностите и трошоците со прецизност, во реално време и со целосна видливост.